

# Комбинирано осигурување на возила

Документ со информации за производот за осигурување

Компанија: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Производ: Евро каско

Во овој документ се сумирани клучните информации поврзани со производот за осигурување. Целосните предговорни и договорни информации за производот се составен дел од општите и посебните услови за осигурување.

## Вид на осигурување

Едногодишна каско полиса за патнички возила кои се во сопственост на физички лица со полиса за автомобилска одговорност од Евроинс осигурување.



### Осигурително покритие

✓ Сообраќајна незгода која се случила на возило во процес на движење, односно експлоатација на истото и во која учествуваат најмалку две возила во движење и на истите е причинета материјална штета, за која е изготвен Европски извештај од страна на учесниците во незгодата во согласност со одредбите од ЗБСП или е сочинет записник за извид на лице место од надлежната служба на МВР.



### Ограничувања на осигурувањето

- ! Максималниот износ на осигурително покритие за цел период на осигурување изнесува 12.300 денари;
- ! Осигурително покритие важи под услови возилото да се наоѓа во владение и да се управува од осигуреникот, лица блиски на осигуреникот или лица кои се ополномоштени или се законски претставници на осигуреникот;
- ! Полисата на Евро каско не може да биде искористена истовремено за барање оштета со полиса на каско за еден ист осигурителен случај.



### Исклучени ризици

- ✗ Нерегистрирани возила;
- ✗ Дејствија со умисла или груба небрежност;
- ✗ Кршење на стаклата на возилото од било која причина;
- ✗ Управувањето на возило кое е исклучено од сообраќај согласно законската регулатива;
- ✗ Учество на возилото во секаков вид на натпревари, тренинзи, испитувања и слично;
- ✗ Ненаменско користење на возилото во согласност со одредбите од ЗБСП и Законот за Возила;
- ✗ Управување на возило од возач кој не поседува возачка дозвола, возач на кој што му е изречена мерка забрана за управување со моторно возило и слично;
- ✗ Осигуреното возило незаконски е внесено во земјата;
- ✗ Осигуреното возило не е регистрирано од надлежните органи според законот;
- ✗ Управување на возилото од возач кој конзумирал алкохол над дозволената граница и употребил опојни дроги или други психотропни супстанции спротивно на одредбите од ЗБСП;
- ✗ Останати исклучувања согласно условите.



## Територијална важност на осигурувањето

Република Северна Македонија.



### Обврски на осигуреникот

При настанување на осигуран настан, осигуреникот е должен:

- ✓ Да преземе мерки за спасување, ограничување и намалување на штетите на осигуреното возило;
- ✓ Усно веднаш да ги извести надлежните државни органи (полиција и др.) или со другите учесници во незгодата да потпише Европски извештај во согласност со одредбите од ЗБСП;
- ✓ Да го чува возилото во состојба која настанала по случување на осигурениот настан до одредување на висината на штетите од страна на осигурувачот.



### Премија за осигурување

Висината на премијата на осигурување изнесува 490 денари и истата се плаќа еднакратно при склучување на договорот за осигурување, додека при давање попуст висината на премијата изнесува 300 денари, а истата во секој случај се плаќа еднакратно, при склучување на договорот за осигурување.



### Почеток и престанок на покритието

Договорот за осигурување се склучува за рок од една година и стапува во сила од 24:00 часот на денот кој е посочен во осигурителната полиса како почеток на договорот.



### Прекин на договорот

Договорот за осигурување се прекинува пред истек на рокот:

- ✓ Поради неплаќање на премија согласно член 969 став (3) од Законот на облигационите односи;
- ✓ Без писмено известување, со взаемна согласност на страните, сметано од 00:00 часот во денот, кој следува по настанување на тотална штета (целосна загуба) на осигуреното моторно превозно средство;
- ✓ Во други случаи, императивно предвидени во македонското право, во овие услови или во конкретниот договор за осигурување.